

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ

Health Certificate

За живина наменета за колење и живина за обнова на дивечот со исклучок на ноеви (SRP)
/ For slaughter poultry and poultry for restocking game supplies other than ratites (SRP)

ЗЕМЈА: /COUNTRY:		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary certificate to Republic of North Macedonia							
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Земја /Country Тел. /Tel.			I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a	/		
				I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority					
				I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority					
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.			I.6.					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin		Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10.
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address			Број на одобрение /Approval number Број на одобрение /Approval number Број на одобрение /Approval number		I.12.		/	
	I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address			Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure	Време на поаѓање /Time of departure		
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane <input type="checkbox"/> Брод /Ship <input type="checkbox"/> Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/> Средство за патен сообраќај /Road vehicle <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> /Друго <input type="checkbox"/> Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:			I.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ /Entry VIP in RNM		I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES		/	
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity			I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		I.20. Количество /Quantity	I.21.		
						I.22. Број на пакувања /Number of packages	I.24.	/	
I.23. Пломба /број на контејнерот /Seal/Container number									
I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for :			Колење /Slaughter <input type="checkbox"/>		За обнова на дивеч /Game restocking <input type="checkbox"/>		/		
I.26.			I.27. За влез или увоз во РСМ / For import or admission into RNM <input type="checkbox"/>						
I.28. Идентификација на стоките : /Identification of the commodities :							/		
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)					Количина/Quantity				

Земја /Country		SRP (живина за колење и живина за обнова на дивечот со исклучок на ноџи) /SRP (slaughter poultry and poultry restocking game supplies other than raites)					
Дел II: Сертификација /Part II: Certification	II	Податоци за здравствената состојба /Health information	II.a. Certificate reference number /Референтен број на сертификатот		II.b.		
	II.1.	Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation					
	II.1.1.	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека живината (?) опишана во овој сертификат /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the poultry (?) described in this certificate:					
	II.1.1.1.	е во согласност со соодветниот национален пропис од областа на ветеринарното здравство односно Директивата 2009/158/ЕЗ /meet the provisions of Directive 2009/158/EC;					
	II.1.1.2.	останала на /has remained on:					
	(?) (?) или /either	[територијата со код /the territory of code ;]					
	(?) (?) или /or	дел(ови) /compartment(s) ;]					
	II.1.1.3.	потекнуваат од /come from:					
	(?) (?) или /either	[територијата со код /the territory of code ;]					
	(?) (?) или /or	[дел(ови) /compartment(s) ;]					
(a)	која, на денот на издавањето на овој сертификат, била слободна од Њукастелска болест како што е утврдено со Правилникот (г), односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which, at the date of issue of this certificate, was (were) free from Newcastle disease as defined in Book of Rules(g) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;						
(b)	каде е спроведена програма за пратење на авијарната инфлуенца според Правилникот (г), односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 798/2008 /where a surveillance programme for avian influenza according to Book of Rules(g) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 is carried out;						
II.1.4.	потекнуваат од /come from:						
(?) (?) или /either	[територијата со код /the territory of code ;]						
(?) (?) или /or	[оддел(и) /compartment(s) ;]						
(?) или /either	[II.1.4.1 кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од високо патогена и ниско патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (г), односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic and low pathogenic avian influenza as defined in Book of Rules(g) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;]						
(?) или /or	[II.1.4.1 кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од високо патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (г), односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 798/2008, и /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic avian influenza as defined in Book of Rules(g) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008, and						
(?) или /either	[(a) во кои не е забележано присуство на ниско патогена инфлуенца најмалку 30 дена пред собирањето на јајцата од кои се изведуваат еднодневните пилиња /in which low pathogenic avian influenza has not been present within the last 30 days prior to the time of collection of eggs from which the day-old chicks were hatched;]						
(?) или /oder	[(b) се наоѓаат во област која не е ставена под официјални ветеринарни ограничувања од надлежниот орган во однос на појавата на ниско патогена инфлуенца и во секој случај околу кој во радиус од 1 км не е забележано присуство на ниско патогена инфлуенца најмалку 30 дена пред собирањето на јајцата од кои се изведуваат еднодневните пилиња во секој објект;] /located in an area which is not placed under official veterinary restrictions by the competent authority in relation to an outbreak of low pathogenic avian influenza and in any case around which within a 1 km radius low pathogenic avian influenza has not been present within the last 30 days prior to the time of collection of the eggs from which the day-old chicks were hatched on any establishment;]						
(c)	каде не постои епидемиолошка поврзаност со објект каде е забележано присуство на авијарна инфлуенца најмалку 30 дена пред собирањето на јајцата од кои се изведуваат еднодневните пилиња;] where there has been no epidemiological link to an establishment where avian influenza has been present within the last 30 days prior to the time of collection of the eggs from which the day-old chicks were hatched;]						
II.1.5.	потекнува од јата каде вакцинација против авијарна инфлуенца не е спроведена /come from flock where vaccination against avian influenza has not been carried out;						
II.1.6.	држени се, од ведењето или најмалку претходните 30 дена, во објектот од каде потекнуваат /have been kept since hatching or for at least the previous 30 days on the establishment(s) of origin;						
(a)	кој(кои), не бил(биле) предмет на забрана или ограничување во поглед на здравствената состојба на животните /which is (are) not subject to any animal health restriction;						
(b)	во радиус од 10 км вклучувајќи ја, каде што е потребно, територијата на соседната земја, немало појава на високо патогена Авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку претходните 30 дена; /within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no outbreak of a highly pathogenic Avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days;						
II.1.7.	потекнуваат од јата кои /comes from flocks which:						
(a)	се прегледани на денот на издавањето на овој сертификат и не покажале клинички знаци или основа за сомневање на некоја болест /have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease;						
(?) или /either	[(b) не се вакцинирани против Њукастелска болест /have not been vaccinated against Newcastle disease;]						
(?) или /or	[(b) вакцинирани се против Њукастелска болест со примена на /have been vaccinated against Newcastle disease using:						
	Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг) (dd/mm/yyyy)	(име и тип на вирусниот сој на Њукастелска болест (жив или инактивиран) употребен за вакцината(ите)/ name and type (live or inactivated) of ND virus strain used in vaccine(s))	Број на серија/ Batch number	Име и произведувач на вакцината /Name and manufacturer of vaccine	

(9)	((c)	<p>вакцинирани се со службено одобрена вакцина на /have been vaccinated using officially approved vaccines on</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:25%;">Идентификација на јатото/Identification of the flock</th> <th style="width:15%;">возраст на птиците /age of the birds</th> <th style="width:15%;">Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)</th> <th style="width:15%;">Вакцинирани против/Vaccinated against</th> <th style="width:10%;">Број на серија /Batch number</th> <th style="width:20%;">Име и тип на службено одобрена вакцина /Name and type of officially approved vaccines</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	Вакцинирани против/Vaccinated against	Број на серија /Batch number	Име и тип на службено одобрена вакцина /Name and type of officially approved vaccines											
Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	Вакцинирани против/Vaccinated against	Број на серија /Batch number	Име и тип на службено одобрена вакцина /Name and type of officially approved vaccines														
II.1.8		за време на периодот споменат во II.1.6. не биле во допир со живина која не ги исполнува барањата поставени во овој сертификат или со диви птици /during the period mentioned in II.1.6, has had no contact with poultry not meeting the requirements laid down in this certificate or with wild birds.																	
II.2.		Дополнителни гаранции за јавното здравство /Public health additional guarantees																	
(6)		<p>Програмот за контрола на <i>Salmonella</i> споменат во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на РСМ бр.113/07) односно еквивалентните прописи Член 10 од Регулативата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 и посебните услови за употреба на антибактериски средства и вакцини во регулативата (ЕЗ) Бр. 1177/2006, се применети на јатото и јатото е тестирано на <i>Salmonella</i> серотиповите кои се од значење за јавното здравство /The <i>Salmonella</i> control programme referred to in Low on veterinary health (OG of RNM No 113/07) or equivalent Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Regulation (EC) No 1177/2006, have been applied to the flock of origin and the flock has been tested for <i>Salmonella</i> serotypes of public health significance.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">Идентификација на јатото/Identification of the flock</th> <th style="width:15%;">возраст на птиците /age of the birds</th> <th style="width:25%;">Дата на последното испитување, на родителското јато, од кое се познати резултатите: /Date of last sampling of the parent flock from which the testing result is known (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)</th> <th colspan="2">Резултат од сите тестирања во јатото/Result off all testing in the flock (?)</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>Позитивно/positive</td> <td>негативно/negative</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Дата на последното испитување, на родителското јато, од кое се познати резултатите: /Date of last sampling of the parent flock from which the testing result is known (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	Резултат од сите тестирања во јатото/Result off all testing in the flock (?)					Позитивно/positive	негативно/negative							
Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Дата на последното испитување, на родителското јато, од кое се познати резултатите: /Date of last sampling of the parent flock from which the testing result is known (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	Резултат од сите тестирања во јатото/Result off all testing in the flock (?)																
			Позитивно/positive	негативно/negative															
		<p>За причини различни од програмот за контрола на <i>Salmonella</i>, во рок од последните три недели пред увозот: /For reasons other than the <i>Salmonella</i> control programme, within the last three weeks prior to import:</p> <p>(3) или /either (3)(6) или /or /the following antimicrobials were administered to the slaughter poultry:</p>																	
II.3		Дополнителни здравствени гаранции /Animal health additional guarantees																	
		<p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, понатаму потврдувам дека: /I, the undersigned official veterinarian, further certify that:</p> <p>(9) [II.3.1. пратката која е наменета за Република Северна Македонија чијшто статус е востановен во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на оние поставени во Член 12(2) од Директивата 2009/158/ЕЗ, живината опишана во овој сертификат: /where the consignment is intended for a Republic of North Macedonia the status of which has been established in accordance with national veterinary legislation or Article 12(2) of Directive 2009/158/EC, the poultry described in this certificate come from flocks which:</p> <p>(3) или /either [не се вакцинирани против Њукастелска болест и биле подвргнати на серолошко испитување за присуство на антитела на Њукастелската болест 14 дена пред испораката и тестот е негативен /have not been vaccinated against Newcastle disease and underwent a serological examination for the presence of Newcastle disease antibodies in the 14 days preceding consignment and tested negative;]</p> <p>(3) или /or [вакцинирани се против Њукастелска болест но не со жива вакцина 30 дена пред испораката на пратката и биле подвргнати на вирусолошки тест за Њукастелска болест 14 дена пред испораката на пратката на случаен примерок од клоакални брисеви или фецес на најмалку 60 птици и тестот е негативен; /have been vaccinated against Newcastle disease but not with a live vaccine in the 30 days preceding consignment and underwent a virus isolation test for Newcastle disease in the 14 days preceding consignment on a random sample of cloacal swabs or faeces samples from at least 60 birds and tested negative;]</p> <p>(9)[II.3.2. Следните дополнителни гаранции изложени во Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење кои се еквивалентни на оние поставени во Член 16 или 17 од Директивата 2009/158/ЕЗ од страна на Република Северна Македонија, се обезбедени: /The following additional guarantees, laid down by the Republic of North Macedonia of destination pursuant to the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or Articles 16 and/or 17 of Directive 2009/158/EC, are provided:</p> <p>.....</p>																	
II.4		Дополнителни здравствени услови /Additional health requirements																	
		<p>[иако употребата на вакцини против Њукастелска болест кои не ги исполнуваат посебните услови од Правилникот (9), односно Анекс VI (II) од Регултива (ЕЗ) Бр. 798/2008 не е забранета во /although the use of vaccines against Newcastle disease which do not fulfil the specific requirements of Book of Rules(9)or equivalent Annex VI (II) to Regulation (EC) No 798/2008 is not prohibited in:</p> <p>(3)(3)или /either (3)(4)или /or [територијата со код /the territory of code ;] [дел(ови) /compartment(s) ;] живината опишана во овој сертификат /the poultry described in this certificate:</p> <p>(a) не била вакцинирана најмалку претходните 12 месеци со вакви вакцини; /has not been vaccinated for at least the previous 12 months with such vaccines;</p> <p>(b) потекнува од јато кое го поминало вирусолошкиот тест за Њукастелска болест, извршен во официјална лабораторија не порано од 14 дена пред испораката, на случаен примерок од клоакален брис од најмалку 60 птици во секое јато и во кое Интрацеребралниот Патогенски Индекс (ИЦПИ) за авијарни парамиксовируси не е поголем од 0,4; /come from a flock which underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried out in an official laboratory not earlier than 14 days preceding consignment on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock concerned and in which no avian paramyxoviruses with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0,4 were found;</p> <p>(c) не била во контакт со живина која не ги исполнува условите под (a) и (b) во последните 60 дена пред испораката; /during the last 60 days before consignment, has not been in contact with poultry that does not fulfil the conditions in (a) and (b);</p> <p>(d) била држена во изолација под официјален надзор на објектот на потекло за време од 14 дена како што е споменато под (b) /has been kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin in the 14-day period mentioned in (b).]</p>																	
(12)II.5.		Потврда за превозот на животните /Animal transport attestation																	
		<p>Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, понатаму потврдувам, дека живината била транспортирана во сандачи или кафези кои /I, the undersigned official veterinarian, further certify that the poultry are transported in crates or cages which:</p> <p>(a) содржат само живина од ист вид, категорија и тип што доаѓаат од ист објект /contain only poultry of the same species, category and type coming from the same establishment;</p> <p>(b) се затворени во согласност со упатствата на надлежниот орган со цел да се избегне било каква можност за промена на содржината /are closed in accordance with the instructions of the competent authority to avoid any possibility of substitution of the contents;</p> <p>(c) дополнително превозните средства во кои што се транспортираат се проектирани така да /in addition to the vehicles in which they are transported, are designed to:</p> <p>(i) спречат испуштање на било какви екскременти и да го доведат на минимум губењето на перјата во текот на транспортот /prevent any excrement escaping and reduce to a minimum any loss of feathers during transport;</p> <p>(ii) овозможуваат визуелен преглед на живината /allow visual inspection of the poultry;</p>																	

- (iii) овозможуваат чистење и дезинфекција
/allow cleansing and disinfecting;
- (d) дополнително, во однос на возилата во кои ќе се извршува транспортот, тие се исчистени и дезинфицирани пред натоварот во согласност со упатствата на надлежниот орган
/in addition to the vehicles in which they are to be transported, have been cleansed and disinfected before loading in accordance with the instructions of the competent authority.

Забелешки
/Notes

Дел I:
/Part I:

- Рамка I.8: Наведете го кодот на областа или името на одделот на потекло, доколку е потребно, а како што е утврдено во Правилникот (9), односно еквивалентниот Анекс I од Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008 со кодот во колона 2, Дел 1.
/Box I.8: Indicate the code for the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined in Book of Rules(9)or equivalent under code of column 2, Part 1 of Annex I of Regulation (EC) No 798/2008.
- Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски броеви и каде што има сериски број на пломбата треба да се наведе во рамката I.23.
/Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23.
- Рамка I.19: Употребувајте го соодветниот HS код: 01.05 или 01.06.39.
/Box I.19: use the appropriate HS code of the World Customs Organization: 01.05 or 01.06.39.

Дел II:
/Part II:

- (1) Живина како што е дефинирано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентниот пропис Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008 со исклучок на ноџи.
/Poultry as defined in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 798/2008 with the exception of ratites.
- (2) Код на територијата како што е наведено во Правилникот (9) односно еквивалентна колона 2, Дел 1 од Анексот I на Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008.
/If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the flock of origin indicate as positive: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.
- (3) Прецртај го непотребното.
/Keep as appropriate.
- (4) Да се внесе името на одделот.
/Insert the name of compartment(s).
- (5) Пополнете доколку е потребно.
/Complete if appropriate.
- (6) Гаранцијата важи само за живина од расата *Gallus gallus* и мисирки.
/This guarantee applies only for poultry belonging to the species of *Gallus gallus* and turkeys.
- (7) Ако некои резултати биле позитивни на наведените серотипови, за време на животот на јатото, наведи го како позитивен: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.
/If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the flock of origin indicate as positive: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.
- (8) Пополни по потреба: наведи го името и активната супстанција на антибактериското средство кое е употребено.
/Complete if appropriate: indicate the name and active substance of antimicrobials used.
- (9) Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло
/Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin
- (10) Оваа гаранција е потребна само за живината која доаѓа од земји, територии, области или делови каде се применуваат националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Член 13(1) од Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008.
/This guarantee is required only for poultry coming from countries, territories, zones or compartments where national veterinary legislation or Article 13(1) of Regulation (EC) No 798/2008 applies.
- (11) Според Законот за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на РСМ бр.114/07) и соодветната Регулатива на Советот (ЕЗ) Бр. 1/2005, животните ќе бидат контролирани од страна на надлежниот орган за да се провери дали пратката е погодна да го продолжи патот во Република Северна Македонија. Во случај условите да не се исполнети, животните треба да се растоварат и треба да се превземат понатамошни мерки.
/Please note that according Law on animal welfare and protection (OG of the RNM No 114/07) as a propriety Council Regulation (EC) No 1/2005 animals will be checked by Republic of North Macedonia' competent authorities to check if they are fit to continue the journey after entry into the R.N. Macedonia. In the case the requirements are not fulfilled, the animals need to be unloaded and further measures taken.
- (12) За земји или територии со влез "N" во низата 6 од Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕЗ) 798/2008, за живина за колење и живина за обнова на дивечот со исклучок на ноџи (SRP), ова значи дека во случај на појава на Њукастелска болест како што е дефинирано во Регулативата (ЕЗ) 798/2008, тогаш кодот на земјата или територијата ќе продолжи да се користи, но ова ќе ја исклучи секоја област која е под официјална забрана, од трета земја во однос на Њукастелска болест, на денот на издавање на овој сертификат. / For countries or territories with the entry "N" in column 6 of Part 1 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for slaughter poultry and poultry restocking game supplies other than ratites (SRP) only, this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shall continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this certificate.

Овој сертификат важи 10 дена.
/This certificate is valid for 10 days.

Официјален ветеринар

/Official veterinarian:

Име (со печатни букви):

/Name (in capitals):

Датум:

/Date:

Печат:

/Stamp:

Квалификации и титула:

/Qualification and title:

Потпис:

/Signature: